

Врз основа на член 28 став (2), член 30 став (1) и член 45 став (1) точка (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (“Службен весник на Република Македонија, бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата во состав Димитрија Вревезоски - претседател, проф. д-р Владимир Наумовски и Насер Жарку – членови, постапувајќи во постапката поведена по службена должност, со заклучок бр.09-31/2 од 23.11.2020 година против Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг (Giesecke+Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung), со регистрирано седиште на адреса улица Принцрегентштрасе 159, 81677, Минхен, Германија, застапувана од полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје, на седницата одржана на 18.02.2021 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ

- 1) Се утврдува дека Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг (Giesecke+Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung), со регистрирано седиште на адреса улица Принцрегентштрасе 159, 81677, Минхен, Германија, застапувана од полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје како претпријатие кое стекнало контрола над Нетцетера Гроуп АГ (Netcetera Group AG), со регистрирано седиште на Ципресенштрасе 71, 8040, Цирих, Швајцарија иако согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата било должно до Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави известување за концентрација пред нејзиното спроведување односно пред поднесувањето на пријавата за регистрација на Целосното имплементирање во трговскиот регистар на Кантон Цирих на 22.09.2020 година, а по склучување на Договорот за упис и купување од 31 јули 2020 година, истото во наведениот период не поднело известување за концентрација, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата за што му се изрекува санкција - глоба во износ од 184.500,00 денари што претставува околу XXX¹% од вредноста на вкупниот годишен приход на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг остварен во 2019 година како година која и претходи на концентрацијата.
- 2) Се утврдува дека Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг (Giesecke+Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung), со регистрирано седиште на адреса улица Принцрегентштрасе 159, 81677, Минхен, Германија, застапувана од полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје како претпријатие кое стекнало контрола над Нетцетера Гроуп АГ (Netcetera Group AG), со регистрирано седиште на Ципресенштрасе 71, 8040, Цирих, Швајцарија, иако согласно член 18 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата не смеело да ја спроведе концентрацијата пред 21.10.2020 година, како ден кога Комисијата за заштита на конкуренцијата донела решение со кое се утврдува дека предметната концентрација е во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг ја спровело концентрацијата на 22.09.2020 година со поднесувањето на пријавата за регистрација на Целосното имплементирање во трговскиот регистар на Кантон Цирих, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата за што му се изрекува санкција - глоба во износ од 123.000,00 денари што претставува околу XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг остварен во 2019 година како година која и претходи на концентрацијата.

¹ Податоците претставуваат деловна тајна

- 3) За прекршокот од точка 1) и 2) од ова решение на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг (Giesecke+Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung), со регистрирано седиште на адреса улица Принцрегентштрасе 159, 81677, Минхен, Германија застапувана од полномошник Божидар Милошевиќ, адвокат од Скопје согласно член 27 од Законот за прекршоците („Службен весник на РМ“ бр.124/15), му се изрекува единствена санкција во износ од 307.500,00 денари, што претставува приближно XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг остварен во 2019 година како година која и претходи на концентрацијата.
- 4) Глобата од точка 3) од ова решение, сторителот на прекршокот е должен да ја плати во рок од 30 дена од денот на правосилноста на решението на трансакциска сметка на налогопримач: 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840xxx²07337 - глоби за сторени прекршоци од областа во надлежност на Комисијата за заштита на конкуренцијата, со приходна шифра 722139 и програма 00, налогопримач - Министерство за финансии, банка на примач – НБРМ и до Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата да достави доказ/примерок од извршената уплата на глобата во рок од 15 дена од извршената уплата. Неплатената глоба или ненавремено платената глоба, ќе се наплати по присилен пат. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Постапувајќи по поднесеното известување за концентрација Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) до Комисијата за одлучување по прекршок при Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: КОП) на 29.10.2020 година достави допис бр. 09-31/1 со цел КОП да утврди дали во наведениот предмет евентуално е сторен прекршок од член од член 60 став (1) точка 1) и /или 60 став (1) точка 2) од Законот.

КОП на 23.11.2020 година по службена должност донесе заклучок бр.09-31/2 за поведување на прекршочна постапка против Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг (Giesecke+Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung), со регистрирано седиште на адреса улица Принцрегентштрасе 159, 81677, Минхен, Германија заради неподнесување на известување за концентрација согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, што претставува прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот и заради спроведување на концентрација спротивно на член 18 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата, што претставува прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот.

Со заклучокот за поведување на прекршочна постапка КОП го задолжи Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг, согласно член 40 од Законот, да достави: доказ кога е спроведена трансакцијата со која Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг, Германија стекнал контрола над Нетцетера Груп АГ, Швајцарија, по пат на стекнување на акции и податок за вкупно остварени приходи од Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг, Германија во 2019 година, пресметани согласно член 16 од Законот за заштита на конкуренцијата, односно вкупниот приход кој се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните рабати (попусти) и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот. Ако еден од

² Се наведува ознаката на општината согласно Списокот на општини со ознаки во Република Македонија, кој е составен дел на Упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи (Службен весник на Р.М. бр.8/06)

учесниците е поврзано претпријатие во смисла на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие, при што кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земаат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив.

Со допис бр. 09-31/3 од 09.12.2020 година Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг одговори на наведениот заклучок.

Со допис бр 09-31/4 од 11.12.2020 година Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг достави дополнителни податоци.

Со допис 09-31/5 од 22.12.2020 година до Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг, КОП достави Прелиминарно известување за утврдена фактичка состојба.

Со допис бр. 09-1/1 од 06.01.2021 година Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг се произнесе по доставеното Прелиминарно известување за утврдена фактичка состојба.

Со допис 09-1/2 од 21.01.2021 година до Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг, КОП достави Конечно известување за утврдена фактичка состојба.

Со допис бр. 09-1/3 од 28.01.2021 година Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг се произнесе по доставеното Конечно известување за утврдена фактичка состојба.

Врз основа на анализа на доставените податоци и документи КОП во досегашната постапка по предметот, ја утврди следната фактичка состојба:

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот) на ден 02.10.2020 година, а дополнето на 07.10.2020 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг (Giesecke+Devrient Gesellschaft mit beschränkter Haftung), со регистрирано седиште на адреса улица Принцрегентштрасе 159, 81677, Минхен, Германија, со која Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг ќе стекне контрола над Нетцетера Гроуп АГ (Netcetera Group AG), со регистрирано седиште на Ципресенштрасе 71, 8040, Цирих, Швајцарија, по пат на стекнување на акции. Трансакцијата се однесува на стекнување самостојна (негативна) контрола од страна на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг над Нетцетера Гроуп АГ, преку стекнување на XXX од акциите кај Нетцетера Гроуп АГ од страна на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг.

Согласно член 12 став (1) точка 2) алинеа 2 од Законот, концентрација настанува со промена на контролата на долгорочна основа, а особено како резултат на стекнување на директна или индиректна контрола на целото или делови од едно или повеќе други претпријатија од едно или повеќе лица кои веќе контролираат најмалку едно претпријатие.

Пред концентрацијата, Нетцетера Гроуп АГ не било контролирано од ниту едно лице.

Трансакцијата се однесува на стекнување самостојна (негативна) контрола од страна на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг над Нетцетера Гроуп АГ, преку стекнување на XXX од акциите кај Нетцетера Гроуп АГ од страна на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг.

Имено, на 31 јули 2020 година, XXX склучиле Договорот за упис и купување, со кој Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг се стекнал со XXX од акциите на Нетцетера Гроуп АГ, преку зголемување на основната главнина и купување на акции. Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг се стекнал со XXX% од главнината на

Нетцетера Групп АГ преку плаќање на нови издадени акции при зголемувањето на основната главнина, додека XXX% од акциите се директно преземени од акционерите.

По комплетирањето на концентрацијата, XXX имаат XXX кај Нетцетера Групп АГ, XXX од акциите, додека XXX имаат XXX% од акциите во Нетцетера Групп АГ.

Иако, Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг има XXX од акциите во Нетцетера Групп АГ, има самостојна контрола (негативна контрола) над Нетцетера Групп АГ. XXX

Учесниците исто така имаат склучено Договор помеѓу акционери, XXX

Согласно член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот, известување за концентрација до Комисијата се поднесува ако заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатија учесници, остварен со продажба на стоки и/или услуги на светскиот пазар, го надминува износот од 10 милиони евра во денарска противвредност, по курсот на денот на составување на годишната пресметка, остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата, при што најмалку еден учесник мора да биде регистриран во Република Северна Македонија и/или заедничкиот вкупен годишен приход на сите претпријатијата учесници во концентрацијата остварен со продажба на стоки и услуги во Република Северна Македонија го надминува износот од 2,5 милиони евра во денарска противвредност.

На светскиот пазар во 2019 година, Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг има остварено вкупни приходи во износ од XXX евра, односно XXX³ денари, додека во Република Северна Македонија има остварено вкупен приход од XXX.

На светскиот пазар во 2019 година Нетцетера Групп АГ има остварено вкупни приходи во износ од XXX евра, односно XXX денари, додека во Република Северна Македонија има остварено вкупен приход од XXX.

Нетцетера Групп АГ има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните две зависни друштва:

- Друштво за компјутерски услуги НЕТЦЕТЕРА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со регистрирано седиште на бул. Партизански одреди бр. 72А, Карпош, Скопје, активно со компјутерско програмирање.
- Друштво за компјутерски услуги БЛОКВЕРС ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Анкарска бр. 18-кат 1, Карпош, Скопје, активно со компјутерско програмирање.

Од наведеното, неспорно е дека биле исполнети условите за известување за концентрација од член 14 став (1) точка 1) и 2) од Законот, па согласно истиот член морало да биде поднесено известување за концентрација до Комисијата.

Согласно член 15 став (1) од Законот учесниците во коцентрацијата се должни до Комисијата да достават известување за концентрација пред нејзиното спроведување, а по склучување на договорот.

Согласно член 15 став (3) од Законот, известување за концентрација поднесува лице, односно претпријатие кое стекнува контрола над цело или дел од едно или повеќе претпријатија.

Во конкретниот случај, Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг стекнало самостојна контрола (негативна контрола) над Нетцетера Групп АГ, па оттука неспорно е дека постоела обврска за Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг да достави до Комисијата известување за концентрација по склучување на Договорот за упис и купување од 31 јули 2020 година, а пред спроведување на истата.

³ Пресметано врз основа на средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија 1 евро=61,4856

Договорот помеѓу акционери стапил во сила на денот на регистрација на зголемувањето на основната главнина на Нетцетера Груп АГ во трговскиот регистар на Кантон Цирих и издавањето на новите акции – Целосно имплементирање. Па оттука спроведување на концентрацијата, во конкретниот случај, настанува со поднесувањето на пријавата за регистрација на Целосното имплементирање во трговскиот регистар на Кантон Цирих на 22.09.2020 година.

Оттука, Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг како претпријатие кое стекнало контрола над Нетцетера Груп АГ иако согласно член 15 од Законот било должно до Комисијата да достави известување за концентрација по склучување Договорот за упис и купување од 31 јули 2020 година, а пред нејзиното спроведување односно пред 22.09.2020 година, истото не поднело известување за концентрација во наведениот период, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот.

Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг известување за наведената концентрација до Комисијата доставил на ден 02.10.2020 година.

За сторениот прекршок, на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг согласно член 60 став (1) точка 1) од Законот ќе му се изрече прекршочна санкција – глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата пресметан согласно член 16 од Законот, *односно вкупниот приход кој се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните рабати (попусти) и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот. Ако еден од учесниците е поврзано претпријатие во смисла на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие, при што кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земаат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив.*

Вкупните приходи на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг остварени во 2019 година (пресметани согласно член 16 од Законот) како година која претходи на концентрацијата изнесуваат XXX евра, односно XXX денари.

Во утврдувањето на износот на глобата, согласно член 64 од Законот, КОП ги зема во предвид тежината на прекршокот, времетраењето на прекршокот и степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани од прекршокот.

При одмерување на глобата КОП ги зема во предвид следните олеснителни околности:

- Комисијата со решението бр. 08-89 од 21.10.2020 година, утврди дека наведената концентрација е во согласност со одредбите од Законот, па оттука со спроведувањето на концентрацијата не е нарушена конкуренцијата и не се предизвикани последици по конкуренцијата на релевантниот пазар;

- Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг доброволно ја информира Комисијата за концентрацијата поднесувајќи известување за концентрација бр. 08-89 од 02.10.2020 година, а дополнето на 07.10.2020 година;

- Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг до донесување на решението од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата дека концентрацијата е во согласност со Законот, XXX

- Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг ефективно соработуваше со КОП за време на постапката.

Врз основ на горенаведеното КОП утврди дека Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг како претпријатие кое стекнало контрола над Нетцетера Грууп АГ (Netcetera Group AG), Швајцарија, иако согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата било должно до Комисијата да достави известување за концентрација пред нејзиното спроведување односно пред поднесувањето на пријавата за регистрација на Целосното имплементирање во трговскиот регистар на Кантон Цирих на 22.09.2020 година, а по склучување на Договорот за упис и купување од 31 јули 2020 година, истото во наведениот период не поднело известување за концентрација, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 1) од Законот за што му се изрекува санкција - глоба во износ од 184.500,00 денари што претставува околу XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг остварен во 2019 година (пресметани согласно член 16 од Законот) како година која и претходи на концентрацијата.

Согласно член 18 став (1) од Законот, концентрацијата не смее да се спроведе ниту пред да биде поднесено известување за истата до Комисијата, ниту по поднесувањето на известувањето, се додека не биде донесено решение дека концентрацијата е во согласност со одредбите од Законот.

КОП утврди дека концентрацијата е спроведена пред да биде поднесено известувањето до Комисијата и без да биде донесено решение од Комисијата, односно Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг постапил спротивно на член 18 став (1) од Законот.

Спроведување на концентрација спротивно на член 18 став (1) од Законот претставува прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот.

КОП утврди дека времетраењето на прекршокот од член 60 став (1) точка 2) од Законот е од 22.09.2020 година како ден на поднесувањето на пријавата за регистрација на Целосното имплементирање во трговскиот регистар на Кантон Цирих до 21.10.2020 година како ден кога е донесено решение со кое се утврдува дека предметната концентрација е во согласност со Законот. Врз основа на ова периодот во кој траел прекршокот изнесува 1 месец.

КОП не го прифаќа ставот на Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг дека во конкретниот предмет постои прекршок само од член 60 став (1) точка 1) од Законот, односно дека не постои прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот, бидејќи прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот постои само кога е поднесено известување но концентрацијата е спроведена пред донесување на решение од Комисијата.

Имено КОП смета дека е точно дека доколку концентрацијата е спроведена пред да се поднесе известување, тоа значи и дека е спроведена пред Комисијата да донесе решение за одобрување/неодобрување на концентрацијата. Меѓутоа Законот не прави хиерархија помеѓу овие два прекршока и предвидува изрекување на одвоена глоба за секој од наведените прекршоци. Имено член 15 став (1) и член 18 став (1) од Законот претставуваат независни одредби, едната предвидува обврска за сторување, додека другата предвидува обврска за несторување.

Законот за заштита на конкуренцијата е усогласен со Регулативата на Советот на Европската комисија бр.139/2004 и согласно член 3 став (3) од Законот „Во оцена на облиците на нарушување на конкуренцијата кои можат да имаат влијание на трговијата меѓу Република Македонија и Европските заедници, согласно со членот 69 од Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нејзините земји членки, на соодветен начин се применуваат критериумите кои произлегуваат од правилната примена на правилата за

конкуренција во Европската Унија“. Во конкретниот случај КОП се водеше меѓу другото и од Пресуда на Судот на Правдата во предметот Ц-10/18П од 4.03.2020 година⁴.

За сторениот прекршок на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг ќе му се изрече прекршочна санкција – глоба во износ до 10% од вредноста на вкупниот годишен приход остварен во деловната година што и претходи на концентрацијата пресметан согласно член 16 од Законот, односно вкупниот приход кој се состои од износите остварени со продажбата на стоки произведени во редовното работење на претпријатието, како и од износите од услугите што претпријатието ги дава во своето редовно работење, а остварени во деловната година што и претходи на концентрацијата, по одземање на продажните рабати (попусти) и на данокот на додадена вредност и другите јавни давачки директно поврзани со приходот. Ако еден од учесниците е поврзано претпријатие во смисла на одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, при пресметувањето на неговиот вкупен приход, сите претпријатија што се поврзани на таков начин ќе се третираат како едно претпријатие, при што кога се пресметува вкупниот приход на поврзаните претпријатија нема да се земат предвид износите остварени од продажбите на стоки и/или давањето на услуги помеѓу нив.

Вкупните приходи на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг остварени во 2019 година (пресметани согласно член 16 од Законот) како година која претходи на концентрацијата изнесуваат XXX евра, односно XXX денари.

Во утврдувањето на износот на глобата, согласно член 64 од Законот, КОП ќе ги земе во предвид тежината на прекршокот, времетраењето на прекршокот и степенот на нарушеност на конкуренцијата и последиците предизвикани од прекршокот.

При одмерување на глобата КОП ги зема во предвид следните олеснителни околности:

- Комисијата со решението бр. 08-89 од 21.10.2020 година, утврди дека наведената концентрација е во согласност со одредбите од Законот, па оттука со спроведувањето на концентрацијата не е нарушена конкуренцијата и не се предизвикани последици по конкуренцијата на релевантниот пазар;
- Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг доброволно ја информира Комисијата за концентрацијата поднесувајќи известување за концентрација бр. 08-89 од 02.10.2020 година, а дополнето на 07.10.2020 година;
- Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг до донесување на решението од страна на Комисијата за заштита на конкуренцијата дека концентрацијата е во согласност со Законот, XXX
- Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг ефективно соработуваше со КОП за време на постапката.

Врз основ на горенаведеното КОП утврди дека Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг како претпријатие кое стекнало контрола над Нетцетера Гроуп АГ (Netcetera Group AG), Швајцарија иако согласно член 18 став (1) од Законот не смеело да ја спроведе концентрацијата пред 21.10.2020 година, како ден кога Комисијата донела решение со кое се утврдува дека предметната концентрација е во согласност со Законот, Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг ја спровело концентрацијата на 22.09.2020 година со поднесувањето на пријавата за регистрација на Целосното имплементирање во трговскиот регистар на Кантон Цирих, со што сторило прекршок од член 60 став (1) точка 2) од Законот за што му се изрекува санкција - глоба во износ од 123.000,00 денари што претставува околу XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на Гиесеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг остварен во

⁴ Пресуда на Судот на Правдата во предметот Ц-10/18П од 4.03.2020 година (Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 4 March 2020 in Case C-10/18 P, - Mowi ASA (Formerly Marine Harvest ASA) vs European Commission

2019 година (пресметани согласно член 16 од Законот) како година која и претходи на концентрацијата.

Согласно член 27 став (1) од Законот за прекршоците - Ако сторителот со едно дејствие или со повеќе дејствија сторил повеќе прекршоци, но не е донесена одлука за прекршок, претходно ќе се утврди санкцијата за секој одделен прекршок, а потоа ќе се изречат како единствена санкција сите така утврдени санкции.

Согласно член 27 став (2) од Законот за прекршоците - Ако за повеќе прекршоци сторени во стек е утврдена глоба ќе се изрече единствена санкција што е еднаква на збирот на одделно утврдената глоба, која не може да го надмине законскиот максимум на глобата пропишана со закон.

Оттука, КОП на Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг согласно член 27 од Законот за прекршоците, му изрекува единствена санкција во износ од од 307.500,00 денари, што претставува приближно XXX% од вредноста на вкупниот годишен приход на Гисеке+Девриент Гезелшафт мит бешренктер Хафтунг остварен во 2019 година како година која и претходи на концентрацијата.

Заради сето горе наведено се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред надлежен суд во рок од осум (8) дена од денот на приемот на ова решение. Тужбата го одлага извршувањето на решението.

**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ПО ПРЕКРШОК**

**Претседател
Димитрија Вревезоски**